

ДОБРОТВОРЕН КОНЦЕРТ ВО ПЕРТ ЗА НАШИТЕ БРАНИТЕЛИ



Минатата сабота во организација на Македонската обединета унија "Брат Љубе", под мотото "Македонија, зошто се боревме", во Перт, Западна Австралија, се одржа еден од четирите планирани добротворни концерти за помош на нашите бранители, кои сè уште гнијат во хашките зандани - Љубе Бошкоски и Јохан Тарчулоски. Со повеќе од 300 платени влезници и повеќе од 100 млади кои дојдоа во доцните часови, Македонците во Перт докажаа и дадоа јасен сигнал до меѓународната и до домашната јавност дека не се откажуваат од борбата да им се помогне на нашите бранители. Одамна во Перт не владеела таква еуфорија, како кај старите така и кај младите, решени кој колку што може, морално и материјално, да помогне сè до конечното ослободување на нашите бранители.

Поздравен говор одржа координаторот на Македонската обединета унија "Брат Љубе", Даме Крцоски, кој на крајот од говорот ги повика Македонците, каде и да се, да се сплотат и да покажат дека ќе направат сè што е во интерес на македонската кауза, финансиски да им се помогне на бранителите и "повеќе да не ја наведнуваме главата и да чекаме некој друг да ни помага".

Во текот на добротворниот концерт телеграми со поддршка пристигнаа од патриотските друштва од Мелбурн, Сиднеј, Вулангог, Аделаида, Невкастел, како и од Македонија.

СПОМЕНИК НА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ВО СТРУМИЦА



Во Струмица беше откриен споменик на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски.

"Сите заедно споделуваме една единствена судбина наречена Македонија. Борис Трајковски", пишува на споменикот посветен на македонскиот претседател.

На откривањето на споменикот присуствуваа неговата сопруга Вилма, децата Сара и Стефан, таткото Кирил, браќата Мојсеј и Александар, претседателот на Собранието на РМ, Љупчо Јордановски, како и градоначалникот на Струмица, Зоран Заев.

Споменикот е висок 5,6 метри, од кои само бронзениот дел е 3,6 метри и тежи речиси 1 тон. Тој е во фигура на жена со подигната рака, во која држи крст и ореол, што ја илустрира Македонија, а пред нејзиниот лик е сместена бистата на Борис Трајковски. Целиот споменик е во облик на латинската буква V, што ја симболизира победата на Македонија, односно победата на Трајковски за мирот во земјава.

"ЗЕГИН" И "АЛКАЛОИД" ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА "ДИЈАЛИЗА"

По најавата на министерот Димов дека три странски компании ќе конкурираат за изградба на нови центри за дијализа, "Алкалоид" и "Зегин" се заинтересирани за приватизација на "дијализата".

Во "Алкалоид" сметаат дека е препорачливо центрите да ѝ се дадат на домашна фирма, која подобро ќе се грижи за безбедноста и за квалитетот, отколку што би се грижеле странските компании. Заменик-директорот на "Алкалоид", Живо Мукаетов, истакна дека тие би отвориле и нови центри, би ги средиле старите и би влегле со некој странски силен производител на дијализери. Тој вели дека веќе со години "Алкалоид" произведува раствори за дијализа и досега немало никакви забелешки за нивниот квалитет.

А, Благој Механџиски, сопственикот на "Зегин", ќе гради центар за дијализа во Берово, со американски центар. Ќе донесе 120 нови апарати и 500 кревети и овој центар ќе биде приватен, но нема да ги враќа пациентите кои се товар на Фондот за здравство.

Во обиколка на центрите за дијализа неодамна биле и унгарски бизнисмени. Но, директорите сè уште ништо не знаат за плановите на министерот Димов. За концесионер во Македонија биле заинтересирани реномираните производители на дијализери - "Фрезениус", "Гамбро" и "Браун".



ЗА МОГИЛСКИТЕ КОКОШКИ ОТШТЕТА 30.000 ЕВРА

Повеќе од 186 семејства од селото Могила наскоро ќе добијат околу 30.000 евра како обесштетување за умртвувањето на вкупно 5.606 кокошки и друга живина, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во соопштението се наведува дека живината која беше уништена поради сомневањата дека е зарамена со птичји грип ќе се обесштетува по пазарна вредност.

Според групацијата за живинарство при Стопанската комора на Македонија, живинарите од ова село може веднаш да набават нови кокошки од македонските фарми, и тоа по цена од 250 денари.



ДАРАВЕЛСКИ ИМ ПИШУВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СУДОВИ И МЕДИУМИ

Поранешниот шеф на Царината, Драган Даравелски, кој се товари дека заедно со неговиот колега Киро Доцевски, раководител на Секторот за организациски, кадровски, имотно-правни и финансиско-материјални работи, во 2001 и во 2002 година ја злоупотребиле својата должност и го оштетиле државниот Буџет за околу 105 милиони денари, им се обраќаат на македонските судови и медиуми.

Даравелски е изненаден од одлуката на Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 Скопје да биде отфрлено барањето за повлекување на потерницата против него.

Даравелски, од својот дом во Белград, им се обраќа речиси на сите судови во државава и на медиумите, за да им одговори на, како што пишува "одредени судски кругови, кои како полтрони ги слушаат своите партиски наредбодавци".

Тој тврди дека четири пати досега уредно го известувал судот за својата достапност и за адресата на живеење, но судот не му ги доставил кривичната пријава, барањето за спроведување истрага, решението за спроведување истрага со кое е изречена мерката притвор, како и обвинителниот акт.

Даравелски забележува дека Кривичниот совет е должен на секои 30 дена да проверува дали постојат причини за изречената мерка, што ниту еднаш не е направено, а што говори дека таа е правно невалидна и исто како да не постои, а врз таа основа е издадена меѓународна потерница.



УМЕТНИЧКА КАНГО ВЕЧЕР

На 9.12.2005 година во Домот на АРМ во Скопје се одржа 40-годишниот јубилеј од постоењето на рок&рол групата "Канго". Љубителите на оваа музика имаа можност да проследат мултимедијална ретроспектива од четиридецениското постоење на оваа кочанска група.

Воведен говор имаше Љубомир Бранѓолица, кој со пофални зборови се изрази за творештвото на "Канго".

Други учесници на оваа вечер беа Страшо Милошевски, Тихомир Стојановски и др.



ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛАТА НА МАТЕВСКИ



Во Македонската академија на науките и уметностите, во соработка со Матица македонска, на 12 декември 2005 година, се одржа промоција на избрани дела во 10 томови од академик Матеја Матејски. Воведен збор имаше академик Петре М. Андреевски, а за избраните дела говорера: академиците Милан Гурчинов, Георги Старделов и Катица Ќулафкова.

Избор од поезијата интерпретираа актерите Софија Гогова-Врчаковска и Славко Нинов.

НОВ БРОЈ ЗА ДОНАЦИИ НА МОБИМАК

Фондацијата МобиМак за Македонија, во соработка со Сојузот на студенти на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, го отвори специјалниот број за донации 070/143-444, како дел од хуманитарната акција под име "Студентите дадоа иницијатива - сакаме нов студентски дом".

Цел на оваа хуманитарна акција е поттикнување на граѓаните на Македонија да земат активно учество во собирањето средства за изградба на нов студентски дом.

По јавувањето на телефонскиот број 070/143-444, откако ќе добиете повратен сигнал треба да ја прекинете врска. Со тоа Ви сте донирале 100 денари. Потоа парите ќе бидат префрлени на жиро-сметката на ССУКМ, која е отворена за оваа намена.



МОБИМАК
ги поврзува твоите светови